

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 септември 2022 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Миливоја Нешевски од Скопје УП2 09-126/22 од 29 јуни 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-306 од 3 јуни 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-306 од 3 јуни 2022 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Миливоја Нешевски од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-126/22 од 29 јуни 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-306 од 3 јуни 2022 година на КЕЦ Аеродром, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок.

Според Електродистрибуција, постоечката мрежа која поминува во близина на парцелата на барателот, поминува низ приватни имоти (дворови). Вредноста на пад на напон е  $dU = 13,15\%$ .

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 12 август 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-126/22 од 29 јуни 2022 година со прилог:
  - Приговор
  - Слики
  - GIS скица
  - Податоци за пад на напон
  - Барање за согласност за приклучување (БСП-1 образец) од 26 мај 2022 година
  - Имотен лист бр. 27318 за КП бр. 213/7 и 213/8, КО Јурумлери
  - Потврда за потреба од приклучок на пумпа за вода
  - Решение за одбивање бр. 11-406 од 3 јуни 2022 година на КЕЦ Васил Главинов
2. Дополнителни докази од 3 август 2022 година со прилог:
  - Податоци за оптоварување на трафостаница

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави нова ГИС скица во електронска форма (во која ќе се евидентираат точните парцели).

На 6 септември 2022 година Електродистрибуција достави одговор во кој наведе дека не е можно да се изведе приклучок без согласност од сопствениците на парцелите, независно од нивната нумерација.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, видно од доставената документација и податоците добиени од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје е дека вредноста на падот на напонот е 13,15% на 361 метар должина на мрежата.

Согласно член 74 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19 - техничките карактеристики на местото на приклучување во дистрибутивниот систем подразбираат технички услови кои се однесуваат и на отстапување на напонот.

Согласно став (2) од истиот член - корисник кој бара приклучок на дистрибутивната мрежа на местото на приклучување мора да ги исполни техничките услови од став (1) од овој член.

Согласно член 76 став (2) - пропишаните граници на отстапување од номиналниот напон во нормален режим на работа се  $\pm 10\%$ .

Оттука, не е исполнет горенаведениот услов за отстапување на напонот.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–126/22  
22 септември 2022 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски